

КОЈ ЌЕ ГИ ПЕЧАТИ "ДЕСЕТДЕНАРКИТЕ"?!

Се најави жолчна борба за бизнисот со печатење пари, која ќе се води меѓу прилепската печатница "11 Октомври" и англиската фирма "Дела рупе". Само една ќе биде избрана да ја печати банкнотата од 10 денари, за што ќе се знае по неколку дена. Бизнисот не е мал, се проценува на околу еден милион евра. До 2008 година треба да се испечатат околу 40 милиони банкноти од 10 денари, што ќе ги заменат старите кои се во оптек. Гувернерот Гошев вели, монополи нема да има - ќе победи најдоброт.

"Монопол нема да има и тој што ќе има капацитет да ги исполни обврските за да направи пари со квалитет каков што е потребен, тој ќе го добие тендерот", изјави Петар Гошев, гувернер на НБРМ.

Само пред неколку месеци, токму по барање на Гошев, со обрзложение дека се работи за приватна фирма, на печатницата "11 Октомври" ѝ беше одземено законското овластување за печатење на македонските монети. Со новото решение нив може да ги печатат и странци избрани на меѓународен тендер. Според правилата за овој избор, најважна е цената, потоа квалитетот на понудата. Прилепската печатница досега ги печатеше банкнотите од 10, 50 и 100 денари. Англичаните, пак, поголемите банкноти - од 500, 1.000 и 5.000 денари. Анализите покажуваат дека токму петстотката и илјадарката се најфалсификувани банкноти кај нас. Дали и македонската 10 денарка ќе се печати во странство, во случајов во печатници на Малта, ќе одлучи централната банка.



ЗБУНЕНИ КЛИЕНТИТЕ НА РАДО БАНКА

Стечајниот управник на Радо банка, Радослав Кипровски, не ги известил јавно лицата и фирмите кои зеле кредит од Радо банка пред нејзиното пропаѓање каде што можат да ги уплатуваат ратите. Дознаваме дека Кипровски веќе отворил денарска и девизна сметка во Комерцијална банка. На денарската сметка веќе имало уплати, но на девизната ретко пристигнувале пари. Банкарите коментираат дека Кипровски имал обврска јавно да ги обелодени сметките на Радо банка за да собере што повеќе пари, бидејќи со нив ја поли стечајната маса на банката, а од неа им се плаќа на доверителите. Пред неколку дена стечајниот управник заминува на годишен одмор и не беше достапен за изјава. Во меѓувреме, клиенти на Радо банка се обраќале и до други домашни банки за да се информираат каде да ги уплатат парите, но нивните обиди биле залудни. Поради оваа ситуација банкарите му припишуваат на Кипровски голема неодговорност.

МАТЕЛ ЗАИНТЕРЕСИРАНА ЗА ГРИНФИЛД-ИНВЕСТИЦИЈА

Фирмата МАТЕЛ планира пред Владата да ја претстави својата иницијална инвестиција во сферата на софтверот. Станува збор за Гринфилд-инвестиција, преку која ќе се вработат повеќе од 200 високообразовани кадри. Софтверот, кој би се изработувал во нашава земја, ќе биде извозен артикл, односно наменет исклучително за странскиот пазар. Групата која ќе го презентира проектот ќе ја предводи Рон Нојман, потпретседател на "Мер груп", инаку, основач на македонската фирма МАТЕЛ, која е основана од израелската групација "Мер". Таа на јавноста ѝ е позната



по својот проект за дигитализација на ЕСМ и за искористување на електро-мрежата за нудење ТВ-кабел, Интернет и ВОИП. Овој проект подразбира инсталирање на најсовремена ПЛЦ и АМР - технологија, која овозможува давање пакет-телекомуникациски услуги за период од најмалку триесет години, при што за ова време, според предлогот на МАТЕЛ, државата би добивала и околу 15 отсто од профитот кој компанијата би го остварувала на

годишно ниво. Покрај МАТЕЛ, сличен ваков проект презентираше и "Веџе груп" изработен од "Самсунг", а кој се однесува на осовременување на ЕСМ. "Веџе груп" и "Самсунг" се заинтересирани за оптичкиот кабел на ЕСМ и планираат да го искористат исклучително за потребите на фиксната телефонија. За реализација на оваа идеја "Веџе груп" најави кредитирање од корејската влада.

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте најликвидни компании во периодот од 19.7.2005 година до 26.7. 2005 година беа направени вкупно 163 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 125.561.965 денари.

Гранит Скопје реализираше најголем број трансакции, вкупно 49, при што беа истргувани акции во вредност од 98.125.906 денари. Комерцијална банка Скопје беше активна со вкупно 46 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 13.927.533 денари. Алкалоид Скопје имаше 21 трансакција, при што беа истргувани акции во вредност од 1.761.270 денари. Најмалку трансакции, вкупно две, имаше Силекс банка Скопје, при што беа истргувани акции во вредност од 579.447 денари.

"РОМТРЕЈД" ОТПУШТА 500 РАБОТНИЦИ ОД "СКОПСКИ ЛЕГУРИ"

Околу 500 вработени од "Скопски легури" ќе бидат отпуштени од работа во наредните два месеца. Новиот газда на скопската топилница, руската фирма "Ромтрејд", се правда дека дели откази поради големиот пад на цената на фероманганот на меѓународните берзи. Ра-



Банкарите се плашат дека проблем со кредитите од Радо банка може да се јави и при обезбедувањето на присилна наплата со барирани чекови, кои не важат кога банката оди во стечај.

Луѓето од банкарскиот бизнис неофицијално коментираат дека барирани чекови во Радо банка биле користени и за кредити чиј износ надминува 200.000 денари, колку што бил максимумот за кој банките прифаќале вакви чекови. За ова забелешка имала и Народна банка на Македонија, пред да ѝ ја одземе дозволата за работа на Радо банка, по што таа отиде во стечај.

Стечајната постапка во Радо банка е отворена пред повеќе од два месеца, но сè уште не мрдна од место. Не е почната ниту постапката за враќање на штедните влогови на лицата чиј износ не поминува 10.000 евра, иако рокот истекува за еден месец. Оваа постапка заглави поради тоа што стечајниот управник Кипровски доставил неисправни списоци на штедачи до Фондот за осигурување на депозити.

- Македонскиот берзански индекс МБИ на 26.7.2005 година изнесуваше 1.897,81 индексни поени.

- Комисијата за хартии од вредност, постапувајќи по член 16 од Правилникот за содржината и начинот на водење Регистар на акционерски друштва, на ден 19.7. 2005 година изврши бришење на четири друштва од Регистарот и запиша две нови друштва во Регистарот, со што вкупниот број акционерски друштва кои се водат во Регистарот изнесува 166.

Од Регистарот на акционерски друштва, поради неисполнување на критериумите од член 556, односно 5д од Законот за хартии од вредност, избришани се следните друштва: Треска Мебел АД Скопје; Карпош-Галантерија АД Крива Паланка; Жито Струмица АД Струмица и Лихнида АД Охрид.

- Во Регистарот на акционерски друштва, согласно член 556 од Законот за хартии од вредност запишани се следните акционерски друштва: Неметали Огражден АД Струмица; Бисерка АД Куманово.

- Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје известува дека е извршено намалување на надоместокот за тргување со државни записи, издадени од Министерство за финансии на РМ и истиот сега изнесува 0,025% од вредноста на извршената трансакција.

Согласно Одлуката на Одборот на директори на Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје бр. 02-537/1 од 21.3. 2005 година.

Со ова намалување Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје има за цел да го стимулира секундарното тргување со овој вид хартии од вредност.

ДРЖАВАТА ГО ПРОБИ РОКОТ ЗА ТУЖБА

Македонската Влада најверојатно нема да земе ниту денар отштета од велшката компанија "Глендор естејт", која воопшто не инвестираше во "Бунарџик" и го изгуби правото да управува со слободната економска зона. Пробниен е рокот во кој требаше да се поднесе тужба против "Глендор естејт" и да се бара отштета. Заменик-јавниот правобранител, Александар Маринчиќ, кој го води случајот, заминал на годишен одмор, иако требаше да поднесе тужба седум дена по поднесувањето на привремената мерка во јуни, со која од судот се бара да му забрани на "Глендор естејт" да подигне 200.000 евра од сметката во Комерцијална банка. Овие пари Велшаните ги депонираа како основачки влог за



закуп на "Бунарџик". Во Јавното правобранителство вината ја префрлаат во судот, кој досега не донел одлука за привремената мерка оти сè уште не било закажано рочиште. Во оваа институција велат дека причината поради која заглавиле сите постапки за "Бунарџик" е тоа што е летен период и судовите веќе ги користат годишните одмори. Според информациите, Министерствата за транспорт и за финансии сè уште не доставиле пресметки за тоа колку државата била оштетена со тоа што "Глендор естејт" и по шест месеци од управувањето со зоната не вложи ниту денар. Поради ова не можело да се прецизира ниту сумата која ќе се бара како отштета од велшката компанија. Од Министерството за транспорт најавија дека ќе ја пресметаат отштетата, а тоа го ветува и од ресорсот за финансии.

ководството на компанијата најавува дека вработените по потреба ќе ги повикува на работа кога цените на пазарот ќе бидат поволни. "Ромтрејд" ја купи скопската топилница пред помалку од една година и ветуваше дека ќе го обнови производството и ќе извезува. Руската фирма се обидува да стане газда и на велшката топилница.